



ЛАЦТАЛИС МК, членка на светската млекарска групација „**LACTALIS**“ продолжува со ширење на работата во Македонија.

Нашите најпознати трговски марки на млечни производи „**PRESIDENT**“, „**ALPSKO**“ и „**ИДЕАЛ ШИПКА**“, водечки на светско, регионално и локално ниво секојдневно одговараат на желбите и потребните на нашите потрошувачи.

Доколку се стремите кон совршеност, амбициозни сте и подготвени за работа во поттикнувачка меѓународна работна средина, Ве повикуваме да се јавите на конкурсот за следното работно место:

УНАПРЕДУВАЧ НА ПРОДАЖБА / КОМЕРЦИЈАСТ (м/ж)

(пополнување на база со CV-ја)

со место на работа: цела територија на Македонија

Задачи и одговорности:

- гарантира постојано прибирање на податоци од сите продажни места во регионот во врска со степенот на дистрибуирани и присутни производи и презема акции за подобрување на дистрибуцијата.
- ја следи дистрибуцијата на производите на конкуренцијата во регионот.
- контактира и соработува со дистрибутери, врши контрола и договара спроведување на активности за подобрување на волуменот и дистрибуцијата.
- одговара за остварување на целите за продажба на дневна основа.
- врши посета на купувачите кои се наоѓаат на дефинирана листа за продажба и преговара за продажба на определни производи.
- се грижи за целокупниот асортиман кој треба да се испорача следниот ден на купувачите како и за доволна количина на залиха на производи кај купувачот со цел да спречи недостаток на производи во понуда.
- подготвува, дава препораки за склучување на купопродажни договори и договори за користење на средства од Компанијата и склучува договори со нови купувачи.
- одговара за имплементирање на мерчендајзинг стандардите.
- врши мониторинг и контрола на финансиските индикатори и на наплатата во реонот.

Професионално искуство и знаење:

- ВСС (задолжително)
- работно искуство пожелно на слична позиција во продажба
- познавање на продажбата и дистрибутивниот канал
- познавање на англиски јазик (говорен и пишан),
- познавање на MS Office пакет

Нашата компанија ги нуди следните услови:

- месечни бонуси согласно остварени продажни резултати и зададени КПИ
- работа во пријателска и динамична работна средина
- можност за напредување во кариерата

**ДОКОЛУ СВОЈАТА ИДНИНА ЈА ГЛЕДАТЕ ВО НАШАТА КОМПАНИЈА,
ИСПРАТЕТЕ СВОЈА БИОГРАФИЈА НА СЛЕДНАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:**



hr@mk.lactalis.com